



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Четврток, 1 март 1956  
Број 5                      Година XII

Претплата за 1956 год. изнесува  
800 дин. Овој број чини 40 динари  
Чесовна сметка број 802-Т-698

39.

Врз основа на член 40 од Законот за уна-  
предување на овоштарството, Извршниот со-  
вет донесува

### УРЕДБА ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШНИОТ ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ

#### Член 1

Прометот на овошниот посадочен мате-  
ријал кој не е претходно стручно прегледан  
и одобрен за промет е забранет.

Стручен преглед на овошниот посадочен  
материјал наменет за промет, а произведен  
од станиците за овоштарство и овошните ра-  
садници, врши Заводот за овоштарство за-  
должително два пати во годината, од кои  
еднаш за време на вегетацијата, а другиот  
пред да се стави материјалот во промет.

Стручен преглед на овошниот посадочен  
материјал наменет за промет, а произведен  
од другите овластени производители, вршат  
установите овластени од Управата за зем-  
јоделство на НР Македонија.

#### Член 2

Стручен преглед на овошниот посадочен  
материјал што се става во промет, а е про-  
изведен вон од подрачјето на НР Македо-  
нија, се врши на ист начин како е предви-  
дено во став 2 од претходниот член, доколку  
не е прегледан од заводи и станици за овош-  
тарство од територијата на другите народни  
републики на ФНРЈ.

#### Член 3

Овластените установи од член 1 и 2 од  
оваа Уредба на основа извршениот стручен  
преглед издаваат документ за квалитетот  
на прегледаниот посадочен материјал.

Документот од претходниот став треба да  
ги содржи следните податоци:

- 1) презиме и име, односно назив на про-  
изводителот;
- 2) од каде е: место, околија и република;
- 3) вид, сорта и количина на посадочниот  
материјал;
- 4) квалитетот на материјалот спрема нор-  
мите за квалитет пропишани со Правилни-  
кот за квалитетот на овошниот посадочен  
материјал („Службен весник на НРМ“ бр.  
13/55).

Производителот за продадениот посадочен  
овоштен материјал на купецот му издава га-  
ранција со следните податоци:

1) назив на производителот или стопан-  
ската организација која го става во промет  
посадочниот овоштен материјал;

2) презиме и име, односно назив на кого  
му се продава материјалот;

3) од каде е купувачот: место, општина  
и околија;

4) каков материјал се продава (вид, сор-  
та и број);

5) за колку години се издава гаранцијата;

6) кој е надлежен да решава во случај  
на спор.

#### Член 4

Одобрение за ставање во промет на овош-  
тен посадочен материјал, народниот одбор  
на општината издава на основа поднесеното  
уверение за квалитет и предвидената рео-  
низација за подрачјето на општината.

#### Член 5

Овоштен посадочен материјал можат да  
ставаат во промет само производителите или  
посебно овластените претпријатија за про-  
мет со посадочен овоштен материјал.

Овластување за ставање во промет на  
овоштен посадочен материјал може да се  
издаде на семенските претпријатија или спе-  
цијализирани стопански организации за про-  
мет со посадочен овоштен материјал, до  
колку имаат земјоделски стручњак.

Овластување од претходниот став издава  
надлежниот совет на народниот одбор на око-  
лијата на чие подрачје е седиштето на прет-  
пријатието, односно стопанската организа-  
ција.

#### Член 6

Продажба на овоштен посадочен мате-  
ријал надвор од расадникот, што го произвел,  
може да се врши само на места што ги од-  
редува народниот одбор на општината.

Надзор да не се врши продавањето на  
овошниот посадочен материјал вон од опре-  
деленото место, вршат надлежни органи.

#### Член 7

Управата за земјоделство на НР Маке-  
донија по потреба ќе донесе упатства за  
спроведување на оваа Уредба.

## Член 8

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето на „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 37

11 февруари 1956 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Љупчо Арсов, с. р.**

40.

Врз основа на член 33 од Законот за унапредување на лозарството, Извршниот совет донесува

## УРЕДБА ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЛОЗОВИОТ ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ

## Член 1

Прометот на посадочниот лозов материјал кој не е претходно стручно прегледан и одобрен за промет е забранет.

Стручен преглед на лозовиот посадочен материјал наменет за промет, а произведен од станиците за унапредување на лозарството и лозовите расадници, врши Заводот за унапредување на лозарството задолжително два пати во годината, и тоа еднаш во времето на вегетацијата, а другиот пред да се стави материјалот во промет.

Стручен преглед на лозовиот посадочен материјал наменет за промет, а произведен од другите овластени производители, вршат установите овластени од Управата за земјоделство на НР Македонија.

## Член 2

Стручен преглед на лозовиот посадочен материјал што се става во промет, а е произведен вон од подрачјето на НР Македонија, се врши на ист начин како е предвидено во став 2 од претходниот член, доколку не е прегледан од заводи и станици за лозарство од територијата на другите народни републики на ФНРЈ.

## Член 3

Овластените установи од член 1 и 2 од оваа Уредба на основа извршениот стручен преглед издаваат документ за квалитетот на прегледаниот посадочен лозов материјал.

Документот од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

1) презиме и име, односно назив на производителот и од каде е (место, околија и република);

2) сорта грозје, подлошка и количина на посадочниот лозов материјал;

3) квалитетот на материјалот спрема нормите за квалитет пропишани со Правилникот за квалитет на посадочниот лозов ма-

теријал („Службен весник на НРМ“ бр. 13/55);

Прегледаниот посадочен лозов материјал го пломбира установата што го прегледала. За извршениот преглед установата издава писмена потврда во која ја наведува сортата подлошката и класата за прегледаниот материјал. Потврдата ја заверува со својот печат.

За продадениот посадочен лозов материјал производителот ќе му издаде на купецот писмена гаранција која мора да содржи податоци за:

1) назив на производителот или стопанската организација која го става во промет посадочниот лозов материјал;

2) презиме и име, односно назив на кого му се продава материјалот;

3) од каде е купувачот (место, општина и околија);

4) каков материјал се продава (сорта лози, подлошка и број);

5) за колку години се издава гаранцијата;

6) кој е надлежен да решава во случај на спор.

## Член 4

Одобрение за ставање во промет на лозов посадочен материјал, Советот за стопанство на народниот одбор на општината издава на основа поднесеното уверение за квалитетот и предвидената реонизација на сортите за подрачјето на општината.

## Член 5

Лозов посадочен материјал можат да стават во промет само производителите или посебно овластените претпријатија за промет со посадочен лозов материјал.

Овластување за ставање во промет на лозов посадочен материјал може да се издаде на семенските претпријатија или специјализирани стопански организации за промет на посадочен материјал, доколку имаат земјоделски стручнак.

Овластување од претходниот став издава надлежниот совет на народниот одбор на околијата на чие подрачје е седиштето на претпријатието односно стопанската организација.

## Член 6

Продажба на лозов посадочен материјал надвор од расадникот што го произвел може да се врши само на места што ги одредува народниот одбор на општината.

Надзор да не се врши продавањето на лозовиот посадочен материјал вон од определеното место, вршат надлежни органи.

## Член 7

Управата за земјоделство на НР Македонија по потреба ќе донесе упатства за спроведување на оваа Уредба.

## Член 8

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 36  
11 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

41.

На основа чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

### ОДЛУКА ЗА ОСНИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

## I

Се оснива Републичка комисија за физичка култура.

## II.

Комисијата ги разгледува прашањата од областа на физичката култура и му поднесува на Извршниот совет мненија и предлози за мерките што треба да се преземат за развитокот на физичката култура, а особено:

1) за унапредувањето и понатамошниот развој на физичката култура на народот и младината;

2) за организирање на широко и сестрано физичко воспитување на народот;

3) за подобрување на наставата по физичкото воспитување во училиштата;

4) за школување на стручни кадри;

5) за изградба на објекти за физичко воспитување;

6) за потребата на донесување прописи од областа на физичката култура;

7) за целисхолна расподелба на средствата наменети за физичко воспитување на народот, како и за другите прашања кои ќе и ги достави Извршниот совет.

Комисијата му поднесува мненија на Извршниот совет на негово барање или по своја иницијатива.

## III.

Комисијата може да има постојани стручни соработници што ќе приготвуваат материјали потребни за нејзината работа.

## IV.

Државните органи, установите и општествените организации за физичка култура должни се на Комисијата, по нејзино барање да и дадат потребни податоци и мненија.

## V.

Комисијата се состои од претседател, потпретседател, секретар и потребен број членови кои ги именува Извршниот совет.

Претседателот ја претставува Комисијата.

## VI.

Комисијата работи во седници кои претседателот ги свикнува по потреба.

Кога е спречен претседателот, го заменува потпретседателот.

Предлозите на Комисијата му се доставуваат на Извршниот совет.

## VII.

Членовите на Комисијата, кога доаѓаат на седници на комисијата, имаат право на надокнада на патни и други трошоци по прописите што важат за службените патувања.

## VIII.

Трошоците во врска со работата на Комисијата паѓаат на терет на претсметката на Извршниот совет.

## IX.

Комисијата донесува свој правилник за работа во согласност со Извршниот совет.

## X.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 21  
8 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

42.

На основа точка 2 од Упатството за спроведување избори на работничките совети и управните одбори Југословенските пошти, телеграфи и телефони, а во согласност со Сојузниот извршен совет, Извршниот совет ја донесе следната

### ОДЛУКА ЗА РОКОТ ЗА РАСПИШУВАЊЕ РЕДОВНИ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПОШТАНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ НА НР МАКЕДОНИЈА

1) Изборите за работничките совети на претпријатијата за поштанскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај во НР Македонија ќе се спроведат во срок најдоцна до 30 април 1956 год.

2) До изборот и конституирањето на новите работнички совети работата на органи на управувањето со претпријатијата на пош-

танскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај ќе ја вршат привремените органи на управувањето на тие претпријатија доколку такви органи се образувани согласно расписот на Генералната дирекција на ПТТ, број 9185 од 28 јануари 1956 година.

3) Оваа Одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 46  
22 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

43.

На основа точка 2 од Упатството за спроведување избори на работничките совети и управните одбори на Југословенските железници и точка 3 од Упатството за спроведување избори на работничките совети и управните одбори на стопанските претпријатија, а во согласност со Сојузниот извршен совет, Извршниот совет ја донесе следната

### **ОДЛУКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОК ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СРЕДСТВА И ДРУГИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУЖНИ ДЕЛАТНОСТИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ**

1) Изборите за работничките совети на претпријатијата за одржување на железничките средства и на другите претпријатија основани за вршење поедини услужни делатности на Југословенските железници ќе се спроведат најдоцна до 30 април 1956 година.

2) Оваа Одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 47  
22 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

44.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а на предлог од Републичката управа за буџети, Извршниот совет донесува

### **РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ**

I.

Подрачја во кои се стрмните земјишта подложни на смивање и одронување се следните:

1. Реонот „Жидиловско—Дубровнички“ — Кумановска околија, во атарот на селата Жидилово, Трново, Мала Црцорија, Голема Црцорија, Крстов Дол, Узем, Киселица, Дубровница и Луке, месностите: „Карач“, „Мечкин Камен“, „Гуго“, „Живи“, „Чашка“, „Присое“, „Славев Врв“, „Здоанчов Врв“, „Трновски Камен“, „Вели (Голем) Врв“, „Шупли Камен“, „Честак“, „Петровица“, „Мечит“, „Сулејманица“ и „Самар“, во следните граници:

а) од исток: почнува од кота 1335 м. (Шупли Камен) и оди по државната граница меѓу ФНРЈ и НР Бугарија, се до кота 1252 м. (Равна нива);

б) од југ: по течението на Макрешки Дол и Крива Река до устието на Киселичка Река, кота 698 м. (Самоков);

в) од запад: почнува од кота 1693 м. (Орлов Камен) кај изворот на Лучка Река и оди по течението на Лучка, Дубровничка и Киселичка река до устието на Киселичка во Крива Река, кај местото Самоков кота 698 м.

г) од север: почнува од државната граница кај кота 1335 м. (Шупли Камен) и оди помеѓу административната граница меѓу НРМ и НР Србија, односно проаѓа преку котите 1402, 1400 и 1598 м. и избива на кота 1693 м. (Орлов Камен).

II.

Народниот одбор на Кумановска околија ќе направи план за посебни заштитни мерки (член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување) и план за преориентација во вишегодишни земјоделски култури на оние земјоделски површини што се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

III.

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 23  
8 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

45.

На основа член 4 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување и член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а на предлог на Управата за буџети на НРМ, Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈА ПОДЛОЖНИ НА СМИВАЊЕ И ОДРОНУВАЊЕ

#### I.

Подрачја во кои се стрмните земјишта подложни на смивање и одронување се следните:

1) Реонот „Тетово II — Редок“, Тетовска околина, во атарот на селата Раковец, Селце Кеч, Ново Село, Урвич, Горно Синичане, Јеловјане, Новче и Палчиште, месностите: „Раковачка Шума“, „Брустовец“, „Рудока Планина“, „Смрека“, „Жандармериска Станица“, „Војводино“, „Малове Рупе“, „Орлов Камен“, „Хангара“, „Југуновце“, „Расадиште“, „Урвички Делови“ и „Кеч селски крш“, во следните граници:

а) Од исток: почнува од воденицата над с. М. Речица па над с. Г. Речица, оди во правец на селото Долно Палчиште и од таму под село Новаче на кота 620 која се наоѓа над селото Камењане. Од тука границата и понатака оди према југ под селото Г. Синичане по подножието „Шест Јаруги“ према селото Боговина, каде ја прејдува Боговинската Река и достигнува до раскрсницата на патот од село Пирок за Раковачка Шума;

б) Од југ: почнува од раскрсницата на патот од село Пирок и Раковачката Шума продолжува над село Пирок и јужно од Раковачката Шума, се по гребенот излегува на кота 1580 кај м. зв. „Брустовец“. Од тука и понатака оди по гребенот минувајќи преку котите 2662 и 2542 и завршува над горното езеро.

в) Од запад: почнува од кота 2542 оди према север се до водоседницата на кота 2410 и од таму покрај м. зв. „Чубречево“ на кота 2595 и кота 2610 каде завршува.

г) Од север: почнува од кота 2610, оди према исток по гребенот и минува преку котите 2560 и 2702 кај м. зв. „Титов Врв“, од тука продолжува и минува преку котите 2565, 2525, 2051, 1741 и 1580 кај м. зв. „Хангара“ па по гребенот и преку Расадишкиот поток излегува под Расадиште кај воденицата каде и завршува.

#### II.

Народниот одбор на Тетовска околина ќе направи план за посебни заштитни мерки (член 5 од Законот за заштита на стрмните земјишта од смивање и одронување) и план за преориентација во вишегодишни земјо-

делски култури на оние земјоделски површини што се разорани и одгледуваат едногодишни култури, а се подложни на смивање и одронување.

#### III.

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 24

8 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

46.

На основа член 71 став 1 точ. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија, донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И ПРОУЧУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО

1. Во точка X од Решението за оснивање Завод за унапредување и проучување на школството („Службен весник на НРМ“ бр. 26/55 г.), вместо зборовите „Советот има 5—7 членови“ — да стои „Советот има 9—15 членови“.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 26

8 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

47.

На основа чл. 22 од Законот за радиодифузните станици („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/55 г.), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РАДИО — СКОПЈЕ

I. За членови на Советот на Радио-Скопје се именуваат:

1. Грујоски Трајче, член на Извршниот совет;
2. Јаковлевски Трпе, народен пратеник;
3. Габер Стеван, доцент на Правно-економскиот факултет;
4. Најдевски Димче, шеф на Уредот за информации;

5. Гајдов Стеван, музичар;
6. Шкатров Тодор, службеник;
7. Тахири Камуран, народен пратеник;
8. Гого Николовски, народен пратеник;
9. Александар Спасов, писател;
10. Светолик Наумовски, директор на Дирекцијата на поштите;
11. Веселинка Малинска, директор на Радио-Скопје;
12. Драга Чаловска, главен уредник на говорната програма на Радио-Скопје;
13. Петре Богданов — Кочко, главен уредник на музичката програма на Радио-Скопје;
14. Лазо Димитровски, секретар на Радио-Скопје;
15. Тодор Цартов, началник на Техничкото одделение при Радио-Скопје.

II. Ова решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

ИС бр. 35  
8 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

48.

На основа чл. 10 ст. 3 од Сојузниот Закон за надлежностите на народните одбори на општините и околиците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 34/55), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСЕБНА КОМИСИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ

I.

Се одредува Посебна комисија за назначување директори на претпријатија што се определени со Решението на Извршниот совет на Народното собрание на НРМ, ИС бр. 24 од 9. II. 1954 г. („Службен весник на НРМ“ бр. 8/54) и Решението ИС бр. 293 од 6. XI. 1954 г. („Службен весник на НРМ“, број 37/54 г.).

II.

Во Посебната комисија за назначување директори за односните претпријатија, за членови се именуваат, и тоа:

Симеонов Благој, секретар на Одборот за стопанство на Извршниот совет;

Анастасов Киро, началник на Државниот секретаријат за работи на стопанството;

Тозија Фана, началник на Персоналното одделение при Извршниот совет;

Жамила Колономос, народен пратеник;  
Купев Иван, референт во Заводот за стопанско планирање;

Сапунџиев инж. Велко, виши референт во Државниот секретаријат за работи на стопанството; и

Чадиковски Петко, референт во Одборот за стопанство на Извршниот совет.

За претседател на Комисијата се одредува Симеонов Благој, а за секретар Тозија Фана.

III.

Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 25  
8 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

49.

На основа чл. 75 од Уставниот закон, а по повод несреќата во месноста Маврово — Горна Радика што ги снајде градителите на Мавровските хидроцентрали, граничарите и селаните од тој реон, во која повеќе лица ги загубија животите затрупани од снежните лавини, Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВНА ЖАЛОСТ ВО НР МАКЕДОНИЈА

1) На 16.II.1956 година се објавува едnodневна сенародна жалост во Народна Република Македонија како израз на соучество и тага на нашиот народ за загубените животи на нашите луѓе во несреќата кај Маврово — Горна Радика.

2. Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 34  
15 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

50.

На основа чл. 75 од Уставниот закон, а по повод несреќата во месноста Маврово — Горна Радика во која повеќе лица ги загубија животите затрупани од снежните лавини, Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ НА ФАМИЛИИТЕ НА ЗАГИНАТИТЕ

1) На фамилиите на лицата кои ги загубија животите во елементарните непогоди кај Маврово — Горна Радика им се доделува прва помош по 50.000 (педесет илјади) динари.

2) Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе го исполни Државниот секретаријат за работи на општната управа и буџетот.

ИС бр. 39  
15 февруари 1956 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Љупчо Арсов, с. р.

51.

На основа член 10 од Законот за пасиштата и утрините од општонароден имот, донесувам

## УПАТСТВО ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈА, КЛАСИФИКАЦИЈА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ ОД ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### 1.

Сите пасишта и утрини од општонароден имот во Народна Република Македонија ќе се разграничат од другите земјишта, категоризираат, класифицираат и инвентаризираат до 23.VI.1960 година (член 24 став 1 од Законот за пасиштата и утрините од општонароден имот) по одредбите од ова Упатство.

#### 2.

Под разграничување на пасиште односно утрина се подразбира:

а) утврдување на надворешните и внатрешните граници на пасиштето односно утрината; и

б) обележување на надворешните и внатрешните граници на пасиштето односно утрината.

Под надворешни граници, во смисла на претходниот став, се подразбираат границите на пасиштето односно утрината што го делат пасиштето односно утрината од соседните шуми, пасишта, ниви и други земјишта.

Под внатрешни граници се подразбираат границите помеѓу пасиштето односно утрината и населби, стопанства, приватни имоти и сл. опкружени со пасиштето односно утрината.

#### 3.

Под категоризација се подразбира разврстување на пасиштето во ред на летно односно зимско пасиште или во летно и зимско пасиште, како и разврстување на пасиштето во пасиште што се наоѓа над зоната на шумската вегетација, во зоната на шумската вегетација, во долната зона на шумската вегетација или во низина.

#### 4.

Под класификација се подразбира:

а) разврстување на пасиштето односно утрината во соодветна класа спрема временото упатство на Сојузната геодетска управа за класирање на земјиштето, број 330 од 4.III.1952 година;

б) утврдување на бонитетот на пасиштето односно утрината во I, II или III бонитет, земајќи дека во I бонитет влегуваат пасиштата односно утрините од I и II класа, во II бонитет пасиштата односно утрините од III и IV класа, а во III бонитет пасиштата односно утрините од V, VI, VII и VIII класа.

#### 5.

Под инвентаризација се подразбира:

а) одредување на место — положението на пасиштето односно утрината и назив на пасиштето односно утрината;

б) обележување на категоријата;

в) опис на надворешните и внатрешните граници;

г) утврдување на површината;

д) обележување на класата;

е) обележување на бонитетот;

ж) утврдување на капацитетот изразен во број грла на ситен односно крупен добиток;

з) утврдување на флористичкиот состав и состојбата на тревниот покрив;

и) попис, опис и состојба на внатрешните и пристапните патишта;

ј) поврзаност со јавни комуникации;

к) состојба со води за напојување и наводнување;

л) попис на стопански објекти (поила, бачила, цистерни, локви, трла, котари, аргачи, штали, навеси, магацини и сл.) и инвентарот, со назначување на нивната вредност;

м) попис на објектите за заштита на пасиштето односно утрината од порои и сл. и

н) попис на други објекти.

## П. ОРГАНИ ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕ, КАТЕГОРИЗАЦИЈА, КЛАСИФИКАЦИЈА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА

#### 6.

Разграничувањето, категоризацијата, класификацијата и инвентаризацијата на пасиштата и утрините го врши со свое решение народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа пасиштето односно утрината.

За пасиштата и утрините што се наоѓаат на подрачјето на две или повеќе општини разграничувањето, категоризацијата, класификацијата и инвентаризацијата ја вршат згоговорно народните одбори на тие општини.

#### 7.

Споровите помеѓу народните одбори на општините што ќе настанат во врска со раз-

граничувањето, категоризацијата, класификацијата и инвентаризацијата ги решава народниот одбор на околијата. Доколку се работи за спорови на народни одбори на општините од подрачјето на две или повеќе околии, истите ги решава Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија.

## 8.

За спроведување на разграничувањето, категоризацијата, класификацијата и инвентаризацијата народниот одбор на општината ќе образува посебна комисија со задаток на народниот одбор да му поднесе предлог за разграничување, категоризација, класификација и инвентаризација одделно за секое пасиште односно утрина на подрачјето на општината.

По потреба народниот одбор може да образува повеќе такви комисии.

Комисијата од став 1 на оваа точка се состои од 5 до 9 члена. На чело на комисијата задолжително стои одборник на народниот одбор на општината. Во состав на комисијата потребно е да влезат и шумски, земјоделски и геодетски стручњаци и правници.

Доколку пасиштето односно утрината се наоѓа на подрачјето на две или повеќе општини, секој народен одбор на општината образува своја посебна комисија, но истите работат заеднички, а секоја комисија му поднесува предлог на својот народен одбор.

Народните одбори од претходниот став можат да образуваат и заедничка комисија. Ека образуваната комисија поднесува предлог до сите народни одбори што комисијата ја образувале.

## 9.

Обавувањето на стручните работи околу разграничувањето, категоризацијата, класификацијата и инвентаризацијата на пасиштата и утрините комисијата од претходната точка може да го довери на надлежните катастарски управи, на шумските и други селско-стопански органи и установи.

### III. ПОСТАПКА ПРИ РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО, КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА, КЛАСИФИКАЦИЈАТА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА

## 10.

Комисијата од точка 9 на ова Упатство прво ќе изврши разграничување на секое пасиште и утрина од другите земјишта, потоа категоризација на секое пасиште, класификација на секое пасиште и утрина, а по извршувањето на сите тие работи ќе се изврши целосно инвентаризација на секое пасиште и утрина.

## 11.

Комисијата го врши разграничувањето по катастарски општини како основни катастарски територијални единици.

## 12.

Комисијата прво ќе ги изнајде надворешните и внатрешните граници на пасиштето односно утрината.

При изнајдувањето на надворешните граници комисијата ќе го оддели пасиштето односно утрината од шуми, населби, обработиви површини, други пасишта и други земјишта со што пасиштето односно утрината се граничи.

При изнаоѓањето на внатрешните граници комисијата ќе ги прикаже во хектари оние површини во пасиштето односно утрината што се засеани со други земјоделски култури, површините под шума, населбите, барите, мочварите, површините што се загроени од ерозија и што по својот физички и хемиски состав најкорисно би служеле ако се под шума, сообраќајните и хидрографските објекти (патишта, реки, извори, поила и сл.) и сл.

## 13.

По изнаоѓањето на границите од претходната точка комисијата ќе изврши времено обележување на тие граници.

## 14.

По извршеното временско обележување на границите по претходната точка комисијата пристапува кон премер на пасиштето односно утрината и изработка карта на истото во размер 1:10.000.

Премерот и снимањето на пасиштата односно утрините како и изработката на картата се врши спрема одредбите од временото Упатство споменато во точка 4 под а) од ова Упатство.

## 15.

За премер од претходната точка комисијата може да се служи и со постоечкиот катастарски премер, водејќи сметка дали соодветно пасиште односно утрина во постоечкиот премер се прикажува како такво и во сегашните граници, или е потребно одново да се изнајдат границите односно изврши исправка на границите по постоечкиот премер. При тоа, комисијата е должна да води сметка за тоа, која површина и во кои граници треба да се прикажат како пасишта односно утрина.

## 16.

При разграничувањето комисијата води граничен записник во кој се убележуваат границите во растојание (должина) и агливи на скренување.

Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата.

Членот на комисијата кој не се слага со убележените граници или со состојбата внесена во записникот, може во записникот да

го издвои своето мнение со означување во што не се слага со убележувањето на границите односно содржината на записникот.

17.

При разграничувањето комисијата врши истовремено и категоризација спрема одредбите од точка 3, како и класификација и утврдување на бонитетот од точка 4 на ова Упатство на пасиштето односно утрината.

Доколку при тоа комисијата установи, дека извршеното класирање на соодветно пасиште односно утрина, спрема Временото упатство од точка 4 под а) од ова Упатство, не одговара на стварната состојба, во предлогот од точка 20 од ова Упатство ќе предложи на народниот одбор соодветно повторно класирање.

18.

По извршеното разграничување, категоризација и класификација комисијата врши инвентаризација на пасиштето односно утрината земајќи ги во обзир сите елементи предвидени во точка 5 од ова Упатство.

19.

При утврдување на капацитетот на пасиштето и утрината (точка 5 под е) од ова Упатство, комисијата го изразува капацитетот во број на грла на ситен односно крупен добиток, земајќи дека на 1 хектар пасишна површина може да се напасува (на 1 хектар утринска површина може да се истерува) минимално 3 грла ситен добиток.

Доколку на пасиштето се напасува (на утрината се истерува) крупен добиток, тогаш бројот на крупниот добиток спрема ситниот се пресметува во сразмер 1:5 т. е. на 5 грла ситен добиток одговара едно грло крупен добиток.

20.

По извршувањето на сите работи од претходните точки комисијата изработува образложен предлог за разграничување, категоризација, класификација, инвентаризација и капацитетот на пасиштето односно утрината.

За секое пасиште односно утрина комисијата изработува одделен предлог по претходниот став.

Кон предлогот се прилага и целокупната документација што се однесува на пасиштето односно утрината за кое предлогот се поднесува (граничен записник, скица и друго).

Комисијата предлогот го поднесува на народниот одбор што ја образувал комисијата.

21.

На основа предлогот од претходната точка народниот одбор на општината донесува решение со кое ги утврдува елементите од точка 5 од ова Упатство на пасиштето односно утрината, како и називот на органот на

управувањето со пасиштето односно утрината.

22.

Народниот одбор решението од претходната точка го доставува на органот на управувањето и корисникот на пасиштето односно утрината, на непосредно заинтересираното село и го објавува на вообичаен начин во општината.

23.

Против решението од точка 21 од ова Упатство органот на управувањето и корисникот на пасиштето односно утрината, како и секое заинтересирано село, установа, стопанска организација и други правни и физички лица имаат право на жалба до народниот одбор на околицата.

Жалбата од претходниот став се поднесува преку народниот одбор на општината што го донел решението во срок од 30 дена по приемот односно објавувањето на решението (член 9 од Законот).

24.

По правосилноста на решението од точка 21 на ова Упатство комисијата од точка 8 на ова Упатство врши трајно обележување на границите на пасиштето односно утрината, како и изработува дефинитивна скица за истата.

25.

Ова Упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 544

26 јануари 1956 година

Скопје

Државен секретар  
за работи на стопанството,  
А. Симиџиев, с. р.

## Огласен дел

### ПРОМЕНА НА ИМЕ

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 22281 од 5-XII-1955 година ја одобри промената на фамилијарното име на Најчевски Александар, роден на ден 11-X-1934 година во село Опенци — Охридско, од родители: татко Најчевски Андреја и мајка Донка, настанет во село Опенци, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Митревски**.

Согласно член 21 ст. 2 од Законот за личните имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(14)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Ристана Анастасова, по маж Јанева, од Скопје, ул. „116“ бр. 43, подаде тужба за развод на бракот против Митре Лазов Јанев, работник, сега со непознатата адреса во Австралија.

Се повикува тужениот во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај, ќе му биде одреден старател кој на денот на расправата ќе го застапува на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1133/55. (15)

Атанас Донев Лелифанов, работник од Скопје, ул. „116“ бр. 43, подаде тужба за развод на бракот против Зоја Атанасова Лелифанова, од Скопје, а сега со непознатата адреса во СССР.

Се повикува тужената во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе и биде одреден старател кој на денот на расправата ќе ја застапува на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1132/55 (16)

Ивановски Трајан, од Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Ивановска Живка, во неизвесност.

Се поканува тужената во срок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, да се јави на судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај, ќе и биде одреден старател кој ќе ја застапува на денот на расправата на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 685/55. (18)

### ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Ифакат Бајрамова Јусуфова, од с. Нова Маала — Струмичко, подаде тужба за развод на бракот против мажот си Бајрам Мустафов, од село Нова Маала — Струмичко, а сега во неизвесност.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе му го одреди за застапник адвокатот Димитар Хаџи Глигоров, од Штип кој ќе го застапува пред судот на денот на расправата.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 67/56. (19)

### ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Петре Дерлев, од Скопје, како старател на малолетната Цвета Ѓорѓи Филипов, од град Скопје, подаде тужба поради утврдување и оспорување на очинство против Ѓорѓи Филипов, од с. Крушоради, Леринска околија — Грција, а сега со непознатото местожителство.

Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Ѓорѓи Филипов се непознати, се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето

на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе му одреди старател кој ќе го застапува на расправата.

Од Околинскиот суд во Скопје, Г. бр. 48/56. (17)

### РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VIII-1955 год. под рег. бр. 411, на страна 1100 е запишана под назив: Земјоделска задруга, с. Болосава, околија Гружанска — Продавница во Скопје, „Зелен пазар“ барака бр. 17. Предмет на послушањето на продавницата е: продажба на земјоделски, млечни и алкохолни производи на мало.

Продавницата е основана од Управниот одбор на задругата со записник од 8-VIII-1954 год., а одобрено од НО на град Скопје со решение бр. 7041 од 28-XI-1954 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Крсте Ацковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1178/55. (718)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-I-1955 год. под рег. бр. 906, е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Никола Карев“, со седиште во село Долно Ѓуѓанци — Кумановско. Предмет на послушањето на задругата е: се занимава со земјоделско производство, организира набавка и продажба на земјоделски производи, врши услуги со земјоделски машини во земјоделството, ги кредитира своите членови, може да организира погон преку кои да го снабдува своето членство со средства за земјоделско производство и индустриска стока за широка потрошувачка.

Задругата е основана согласно одобрението на НО Кумановска околија бр. 15092 од 17-IX-1954 год.

Членови на Управниот одбор се претседателот Димитар Петковски и членовите Ѓорѓи Јовчев, Богдан Јованов, Благој Арсов, Борис Донев, и Невчо Маринков. Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Димитар Петковски и книговодителот Станимир Трајчев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 906/55. (553)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-VII-1955 год. под рег. бр. 362, на страна 963 е запишано следното: Нуредин Ибраимов, досегашен раководител на Трговскиот дуќан за индустриски стоки „Бит пазар“ — Скопје, е разрешен од должност од 13-VII-1955 год. од која дата му престанува правото дуќанот да го потпишува.

Новоназначениот раководител Десовски Бранко е овластен дуќанот да го потпишува сметано од 13-VII-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1097/55. (872)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 234, на страна 617 е запишано следното: согласно решението на НО на град Скопје бр. 211 од 30-VIII-1954 год. се проширува дејноста на Претпријатието за промет и извоз на лековити билки и афион „Билка“ — Скопје, и со: откуп, преработка и продажба на опојни дроги, етерични уља и есенции на големо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 559/54. (877)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XII-1954 год. под рег. бр. 285, на страна 733 е запишано следното: досегашните потписници на претпријатието „Вардар“, увоз-извоз, Скопје, Ристо Дуковски директор, Никола Ѓорѓов, шеф на пословница, Настовски Васил, зам. директор и Тодор Иванов Костовски, зам. директор, се разрешени од должност од 27-XII-1954 год. од која дата им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

Новоназначените потписници Тачиевски Љупчо, за директор, Коста Ципушев, директор на привредно рачунскиот сектор, Трајко Георгиев, шеф на извозното одделение, Ратко Богоев, шеф на увозното одделение и Павле Ефремов самостоен референт, кои ќе го потпишуваат претпријатието сметано од 2-VIII-1955 година. Претпријатието и понатаму ќе го премопотпишува Ѓорчо Костантинев, зам. на директорот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1129/55. (912)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-IX-1955 год. под рег. бр. 45, на страна 131 е запишано следното: покрај досегашните потписници на Специјализираното задружно семенско претпријатие „Семе Вардар“ — Скопје, се овластуваат и лицата Лазар Дуковски, пом. книговодител и Герасим Андреевски, шеф на магацинот, кои претпријатието ќе го потпишуваат сметано од 1-IX-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1189/55. (932)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-XII-1954 год. под рег. бр. 548, на страна 919 е запишано следното: на Веле Стефановски, досегашен потписник на Угостителскиот дуќан „Љуботен“ — Скопје, му престанува правото дуќанот да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 548/54. (938)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1954 год. под рег. бр. 773, е запишано задругата под назив: Земјоделска задруга „Добро Поле“, со седиште во с. Ратае — Тетовско. Предмет на послувањето на задругата е: продажба на земјоделски и индустриски производи, откуп на земјоделски производи, преработка на млеко мандра, како и пре-

работка на дрвени производи и продажба на огревно дрво, развој на свињогојството, овчарството, краварството и птицеводството и одгледување на градинарски култури.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Тетовска околија бр. 11337 од 25-VIII-1954 г.

Членови на Управниот одбор се претседателот Столе Стаменковски, Марко Видоевски, Среќко Стаменковски, Драган Унчевски, членови. Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Столе Стаменковски и книговодителот Трпко Србиновски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 773/54. (52)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1955 год. под рег. бр. 352, е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Нов живот“, со седиште во село Папрадник — Дебар. Предмет на послувањето на задругата е: се занимава со земјоделие, набавува и продава индустриски стоки, трговија и други услуги.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Дебарска околија, бр. 257 од 21-XII-1954 год.

Членови на Управниот одбор се: претседателот Далиповски Малиќ и членовите Изет Рахман, Алим Цело, Вајрам Алил, Есат Ваити, Мустафа Мефаил и Реџеп Сефер. Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Далиповски Малиќ, управителот Латив Латифовски и книговодителот Рамадан Асани.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 352/55. (335)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 38/55 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Момин Преслап“, со седиште во с. Блатец — Кочани. Предмет на послувањето на задругата е: земјоделие, трговија, купо-продажба на стоки од внатрешен промет, угостителство и занаетчиство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 38/55. (285)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 35/55 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Партизан“, со седиште во с. Градовци — Кочани. Предмет на послувањето на задругата е: земјоделие, трговија, купо-продажба на стоки од внатрешен промет, угостителство и занаетчиство.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 35/55. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-II-1955 год. под рег. бр. 52, на страна 207 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Кораб“, со седиште во с. Трница — Гестивар. Предмет на послувањето на задругата е: се занимава со земјоделие и трговија со мешовити индустриски стоки, прехранбени артикли, земјоделски инвентар, алати и вештачки ѓубрива, тутунски преработки,

кибрит; емиш, зарзават; алкохолни и безалкохолни пијалоци; жита и мелнички преработки.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Гостиварска околија бр. 17158 од 24-I-1955 г.

Членови на Управниот одбор се претседателот Глигур Глигуровски и членовите Авакум Глигуровски, Варнава Јаковлевски, Блаже Спиревски, Милосав Адамовски, Авакум Андриевски и Левтер Таневски. Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Глигур Глигуровски и членовите Левтер Таневски и Тофил Јаковлевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 432/55. (426)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-III-1955 год. под рег. бр. 36, на страна 109 е запишано следното: Земјоделска задруга „Васов град“ со седиште во с. Мрежичко — Кавадарци. Предмет на послувањето на задругата е: дрводелие (производство на даски, делана граѓа, паркет и огревно дрво), мелнички и волновлачарски услуги, како и трговија со земјоделски индустриски стоки.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Тиквешка околија бр. 14658 од 20-XI-1954 г.

Членови на Управниот одбор се управителот Тодор Анастасиев, Јованче Михов, Петре Најдов, Јован Рамаданов и Стојан Стојанов, членови. Задругата ќе ја потпишуваат управителот Тодор Анастасиев и благајникот Диме Мајсторов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 854/55. (433)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1955 год. под рег. бр. 12, на страна 45 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Македонија“, со седиште во село Белимбегово — Скопско. Предмет на послувањето на задругата е: унапредување на земјоделството со формирање на земјоделски станици (припусни, семечистачни и др.), набавува средства за земјоделско производство и широка потрошувачка, преработува земјоделски производи и ги кредитира своите членови.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Скопска околија бр. 172 од 24-I-1955 год.

Членови на Управниот одбор на задругата се претседателот Нацев Горе и членовите Велинов Санде, Кимов Наце, Тодоров Петре, Глигуров Петре, Крстев Никола и Караиванов Димитар. Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Нацев Горе, Санде Велинов и Наце Кимов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 363/55. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-I-1955 год. под рег. бр. 51, на страна 169 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Кожив“, со седиште во село Горничет — Гевгелија. Предмет на послувањето на задругата е: набавува земјоделски машини и средства за своите членови. Покрај тоа се занимава и со: преработка и продажба на земјоделски производи, производ-

ство и продажба на огревен и градежен материјал, продажба на мешани индустриски стоки, особено артикли од широка потрошувачка.

Задругата е основана согласно одобрението на НО на Гевгелиска околија бр. 10730 од 28-XII-1954 г.

Членови на управниот одбор се претседателот Благој Смилков и членовите Стоил Стоилов, Илија Темелков, Јован Јованов и Мицо Ѓорѓиев. Задругата ќе ја потпишуваат претседателот Благој Смилков и книговодителот Прошев Кузман.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 377/55. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-IX-1955 год. под рег. бр. 169, на страна 441 е запишано следното: досегашните потписници на Градилиштето бр. 4 во состав на Градежното претпријатие „Пелагонија“ — Титов Велес, Трајко Гулев, началник и Лефтер Софијанов, книговодител, се разрешени од должност од 20-IX-1955 год., од која дата му престанува правото да го потпишува градилиштето.

Новоназначените потписници Стефан Виларов, за началник, и Јован Купев, за шеф на книговодството, се овластени да го потпишуваат градилиштето сметано од 20-IX-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1225/55. (794)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-IX-1955 год. под рег. бр. 59, на страна 235 е запишано следното: дејноста на Земјоделската задруга „Напредок“, с. Пирок — Гостивар, се проширува и со откуп и продажба од сите видови на земјоделско производство, а согласно решението на НО на Тетовска околија бр. 599 од 20-IX-1955 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1231/55. (799)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IV-1955 год. под рег. бр. 368, на страна 979 е запишано следното: Филипова Грозда, досегашен потписник на Претпријатието за сувомеснати производи „Караџица“ — Скопје, е разрешена од должност од 29-IV-1955 год.

Новоназначениот потписник Миле Калемциевски, шеф на сметководството е овластен претпријатието да го потпишува сметано од 29-IV-1955 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 948/55. (852)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VI-1955 год. под рег. бр. 368, на страна 979 е запишано следното: Миле Калемциевски, шеф на сметководството, досегашен потписник на претпријатието за сувомеснати производи „Караџица“ — Скопје, е разрешен од должност од 25-VI-1955 год. од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначениот шеф на сметководството Марика Јанева е овластена да го потпишува претпријатието сметано од 25-VI-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1055/55. (853)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-X-1955 год. под рег. бр. 173, на страна 453 е запишано следното: Георги Димитров Вешков, досегашен директор на Земјоделското стопанство „Ило Виларов“, Неготино, е разрешен од должност од 12-X-1955 год. од која дата му престанува правото Стопанството да го потпишува.

Новоназначениот директор Иван Станински е овластен Стопанството да го потпишува сметано од 12-X-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1269/55. (867)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-IX-1955 год. под рег. бр. 88, на страна 233 е запишано следното: Петровски Душан, продавач, досегашен потписник на Трговскиот дуќан за продажба на резервни делови и материјали „Задружна техника“ — Куманово, е разрешен од должност од 22-IX-1955 год. од која дата му престанува правото дуќанот да го потпишува.

Новоназначениот потписник Цаневски Боро, продавач, е овластен дуќанот да го потпишува сметано од 22-IX-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1233/55. (868)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-IV-1955 год. под рег. бр. 40, на страна 157 е запишано следното: досегашните членови на Управниот одбор на Земјоделската задруга „Сува Гора“, с. Беловиште — Гостивар, се сменети од должност согласно записникот од одржаното годишно собрание на задругата на 20-II-1955 год. и на нивни места се избрани следните лица: Војне Илковски, претседател, Бекири Бекир, Јанковски Трпе, Апостоловски Боре, Крстоски Десо, Србиновски Васил и Амзи Фарија, за членови.

Исто така и досегашниот потписник на задругата Боро Вилбилоски е разрешен од должност од 26-IV-1955 год., од која дата му престанува правото задругата да ја потпишува. За потпишување на задругата се избрани следните лица: Косто Костоски, член на Управниот одбор и Митре Илковски, кои задругата ќе ја потпишуваат сметано од 26-IV-1955 год.

Војне Илковски, досегашен претседател на задругата и понатаму останува задругата да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 929/55. (908)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-X-1955 год. под рег. бр. 15, на страна 35 е запи-

шано следното: Теме Аризанов, досегашен директор на Задружното земјоделско претпријатие „1 мај“, Нови Дојран, е разрешен од должност од 1-IX-1955 год. од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначениот директор Џинов Форо е овластен претпријатието да го потпишува сметано од 1-IX-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1264/55. (914)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-XII-1954 год. под рег. бр. 170, на страна 453 е запишано следното: Димо Тримчески, досегашен раководител на Самостојниот дуќан „Братство“ — Гостивар, е разрешен од должност од 13-XII-1954 год. од која дата му престанува правото дуќанот да го потпишува.

Новоназначениот раководител Музафер Бакиу е овластен дуќанот да го потпишува.

За продавач на дуќанот е назначен Емин Куртиши кој е овластен дуќанот да го потпишува сметано од 13-XII-1954 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 479/54 (916)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-X-1955 год. под рег. бр. 7, на страна 25 е запишано следното: Сејфула Нуредини досегашен управител на Земјоделската задруга „Дешат“, с. Жировница — Дебар, е разрешен од должност од 1-VII-1955 год., од која дата му престанува правото задругата да ја потпишува. На негово место односно за управител на задругата е избран Амдија Абдулаи, досегашен касиер во задругата, кој останува и понатаму за потписник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1272/55. (917)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-X-1955 год. под рег. бр. 59, на страна 157 е запишано следното: Шуко Рамадан, досегашен раководител на Угостителскиот дуќан „Скопје“, Куманово, е разрешен од должност од 1-X-1955 год., од која дата му престанува правото дуќанот да го потпишува.

Новоназначениот раководител Алија Бекировски е овластен дуќанот да го потпишува сметано од 1-X-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1279/55. (923)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-XII-1954 год. под рег. бр. 3, на страна 7, е запишано следното: Фирмата на Градското стопанско претпријатие „Дренак“ — Куманово се менува и гласи: Земјоделско стопанство „Дренак“, Куманово, а согласно решението на НО на Градската општина во Куманово, бр. 3540 од 4-VIII-1954 год.

Исто така и досегашниот директор на стопанството, Славко Спасовски е разрешен од должност од 1-XII-1954 год., од која дата му престанува правото стопанството да го потпишува.

На негово место се назначени следните лица: Љубомир Јовановиќ, за в. д. директор и Киро Хаџи Бошковски, за пом. книговодител, кои стопанството ќе го потпишуваат сметано од 31-XII-1954 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 592/54. (925)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-XI-1955 год. под рег. бр. 110, на страна 311, е запишано следното: согласно решението на НО на Кумановска околија бр. 17274 од 30-VIII-1955 год. се менува фирмата на Рударското претпријатие за експлоатација на циментна суровина „Трас“ во с. Бељаковце, со седиште во Куманово и ќе гласи: Рударско претпријатие за експлоатација на циментна суровина „Опалска Бреча“ — Куманово.

Исто така и досегашниот книговодител на претпријатието Јосифовски Јордан е разрешен од должност од 29-IX-1955 год., од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

На негово место односно за шеф на сметководството е назначен Ангел Соларски, кој претпријатието ќе го потпишува сметано од 29-IX-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1244/55. (926)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-IV-1955 год. под рег. бр. 299, на страна 773 е запишано следното: Анте Антев, пом. комерцијалист, досегашен потписник на претпријатието за индустриски стоки „Скопски Магазин“, — Скопје е разрешен од должност од 27-IV-1955 год., од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

На негово место е назначен Киро Зојчевски, за шеф на комерцијалното одделение, кој претпријатието ќе го потпишува сметано од 27-IV-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 937/55. (931)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-IV-1955 год. под рег. бр. 284, на страна 731 е запишано следното: Халил Висока, директор, и Петар Митров, шеф на сметководството, досегашни потписници на Стопанското трговско претпријатие „Светлост“ Скопје, се разрешени од должност од 6-IV-1955 год., од која дата им престанува правото претпријатието да го потпишуваат.

На нивни места се назначени следните лица: Димовски Лазо, за директор, и Николовски Ристо, за шеф на сметководството, кои претпријатието ќе го потпишуваат сметано од 6-IV-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 898/55. (933)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на

28-IV-1955 год. под рег. бр. 297, на страна 765 е запишано следното: досегашните потписници на Претпријатието за поправка на автомобили, земјоделски, градежни и други машини „Механичар“, — Скопје, Бранко Јовчевски, директор и Драго Кочиќ, книговодител се разрешени од должност од 28-IV-1955 год. од која дата им престанува правото да го потпишуваат претпријатието.

На нивни места се назначени следните лица: Павле Давковски, за директор и Трпковски Ѓорѓи, за технички раководител, кои претпријатието ќе го потпишуваат сметано од 28-IV-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 941/55. (939)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-X-1955 год. под рег. бр. 289, на страна 743 е запишано следното: Драго Уламец, шеф на комерцијалното одделение, досегашен потписник на Фабриката за производство и промет со алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцет „Бисерка“ — Скопје, е разрешен од должност од 18-X-1955 год. од која дата му престанува правото да ја потпишува фабриката.

Новоназначениот потписник Тодор Звездин, правен референт, е овластен фабриката да ја потпишува сметано од 18-X-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1276/55. (940)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-X-1955 год. под рег. бр. 152, на страна 393 е запишано следното: Џеминов Јосиф, досегашен раководител на Угостителскиот дуќан — ресторан „Атина“ — Титов Велес, е разрешен од должност од 1-X-1955 год. од која дата му престанува правото да го потпишува дуќанот.

Новоназначениот раководител Ѓоре Перчинов е овластен дуќанот да го потпишува сметано од 1-X-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1272/55. (943)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IX-1955 год. под рег. бр. 90, на страна 229 е запишано следното: Никола Догармаџиев, досегашен директор на производното услужно претпријатие „Тамјетар“ — Титов Велес, е разрешен од должност од 1-V-1955 год., од која дата му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Новоназначениот директор Панче Тодоров е овластен претпријатието да го потпишува сметано од 8-VIII-1955 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1224/55. (944)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-I-1955 год. под рег. бр. 267, на страна 691 е запишано следното: дејноста на Трговското претпријатие за промет и увоз на автомобили и стандардни

делови „Автомачедонија“ — Скопје, се менува и гласи: увоз и трговија на големо со моторни возила, трактори, полопривредни машини, справи од сите типови, приколицы, работнички и рачни алат, машини и сервисни станици за одржување на мотори и др. возила, резервни делови, гуми и други автотеријали прибор, согласно решението на НО на град Скопје, бр. 59 од 29-I-1955 год.

Досегашните потписници на претпријатието Александар Димитровски, директор и Трипун Трпковски се разрешени од должност од 29-I-1955 год. од која дата им престанува правото претпријатието да го потпишуваат. За потписници на претпријатието се назначени следните лица: Панче Костовски, шеф на сметководството и Перо Николовски, шеф на увозното одделение.

Следователно претпријатието ќе го потпишуваат лицата Борис Панзов, директор, Перо Николовски, шеф на увозното одделение, Панче Костовски шеф на сметководството и Добрила Груиќ, зам. книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 614/55. (942)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-VII-1955 год. под рег. бр. 221, на страна 585, е запишано следното: Димитровски Васко, директор на Стопанско-сметководниот сектор досегашен потписник на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје, му престанува правото претпријатието да го потпишува сметано од 1-VII-1955 год.

За потписник на Претпријатието се овластува Арсовски Никола, шеф на сметководството кој претпријатието ќе го потпишува сметано од 1-VII-1955 год.

Досегашниот потписник Тодор Велјанов останува и понатака како потписник, но не како шеф на сметководството, но како одговорен во бирото за анализа во дирекцијата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1142/55. (951)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-VIII-1955 год. под рег. бр. 221, на страна 585 е запишано следното: досегашните, VI градилиште на „Бетон“ во Тетово и VII — градилиште во Јегуновци се спојуваат во едно градилиште под назив: VI — Градилиште на „Бетон“ — Тетово, а согласно решението од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Бетон“ Скопје од 14-VII-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1142/55. (952)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-X-1955 год. под рег. бр. 50, на страна 143 е запишано следното: Милоевиќ Радоје, шеф на сметководството, досегашен потписник на Претпријатието за изработка на офицерски, цивилни облека

и чевли — Скопје, е разрешен од должност од 1-XI-1955 год., од која дата му престанува правото претпријатието да го потпишува.

Новоназначениот шеф на сметководството Тодоровиќ Катица е овластена претпријатието да го потпишува од 1-XI-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1287/55. (953)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-VIII-1955 год. под рег. бр. 289, на страна 743 е запишано следното: Цветанов Паско, шеф на сметководството досегашен потписник на Фабриката за алкохолни, безалкохолни пијалоци и оцет „Бисерка“ Скопје, е разрешен од должност од 21-VII-1955 год., од која дата му престанува правото фабриката да ја потпишува.

Новоназначениот шеф на сметководството Чејкова Пенка е овластена фабриката да ја потпишува сметано од 12-VIII-1955 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1148/55. (954)

## ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на НО на Кичевска околија, бр. 10641 од 22-VII-1955 год., Претпријатието за производство на тули, вар и камен, со седиште во Кичево, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (35)

На основа решението на НО на Општината, Кисела Вода — Скопје бр. 71 од 20-I-1956 год., Претпријатието за увоз-извоз „Задругар“ — Скопје, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационата комисија (88)

На основа решението на НО на Општината — Делчево, бр. 5034 од 26-XII-1955 год., Околинското земјоделско добро „Петрашевац“, со седиште во Делчево, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги уплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационната комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационната комисија (79)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1955 год. под рег. бр. 145 на страна 371 е запишано следното: на основа решението бр. 5 од 23-IX-1955 год. на НО на Дебарска општина Самостојниот мешовит трговски дуќан „Нова трговина“, со седиште во Дебар, е ставен во редовна ликвидација.

За ликвидатор на дуќанот е назначен Џеват Чиче, а овластени лица дуќанот да го потпишуваат се Џеват Чиче, управник на Ликвидационната управа и Али Реџа, член на Ликвидационната управа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1354/55. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1955 год. под рег. бр. 125, на страна 321 е запишано следното: на основа решението на НО на Дебарска општина бр. 5 од 23-IX-1955 год. Трговското претпријатие на големо „Иднина“, со седиште во Дебар, е ставено во редовна ликвидација.

За ликвидатор на дуќанот е назначен Џеват Чиче, а овластени лица претпријатието да го потпишуваат се Џеват Чиче, ликвидатор, и Али Реџа, член на Ликвидационната комисија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1356/55. (24)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1955 год. под рег. бр. 2, на страна 3 е запишано следното: на основа решението на НО на Дебарската општина, бр. 5 од 23-IX-1955 год. Самостојниот мешовит трговски дуќан „Крчин“, со седиште во Дебар, е ставен во редовна ликвидација.

За ликвидатор на дуќанот е назначен Џеват Чиче, книговодител, а овластени лица дуќанот да го потпишуваат се Џеват Чиче, ликвидатор, и Али Реџа, член на Ликвидационната комисија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1355/55. (27)

На основа решението на НО на Општината — Македонски Брод, бр. 1802 од 30-XII-1955 год., а по претходно согласие на НО на Охридска околија, Угостителскиот дуќан-ресторант „Балкан“, со седиште во Брод, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги измират своите долгови, односно да

ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационната комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационната комисија (37)

На основа решението на Општинскиот народен одбор — Пехчево, бр. 383 од 2-II-1956 година, Самостојниот занаетчиски дуќан „Изгрев“, со седиште во Пехчево, е ставен во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на дуќанот да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од месец дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационната комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд.

Од Ликвидационната комисија (87)

## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                | Страна |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 39. Уредба за контрола на квалитетот на овошниот посадочен материјал — — — — —                                                                                                                                                 | 65     |
| 40. Уредба за контрола на квалитетот на лозовиот посадочен материјал — — — — —                                                                                                                                                 | 66     |
| 41. Одлука за оснивање Републичка комисија за физичка култура — — — — —                                                                                                                                                        | 67     |
| 42. Одлука за рокот за распишување редовни избори за работнички совети на претпријатијата за поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на НР Македонија                                                              | 67     |
| 43. Одлука за одредување рок за распишување избори за работничките совети на претпријатијата за одржување на железничките средства и другите претпријатија за вршење услужни делатности на Југословенските железници — — — — — | 68     |
| 44. Решение за одредување на подрачја подложни на смивање и одронување — — —                                                                                                                                                   | 68     |
| 45. Решение за одредување на подрачја подложни на смивање и одронување — — —                                                                                                                                                   | 69     |
| 46. Решение за изменување на Решението за оснивање Завод за унапредување и проучување на школството — — — — —                                                                                                                  | 69     |
| 47. Решение за именување членови на Советот на Радио — Скопје — — — — —                                                                                                                                                        | 69     |
| 48. Решение за одредување посебна комисија за назначување директори — — — — —                                                                                                                                                  | 70     |
| 49. Решение за прогласување на еднодневна жалост во НР Македонија — — — — —                                                                                                                                                    | 70     |
| 50. Решение за доделување на прва помош на фамилиите на загинатите — — — — —                                                                                                                                                   | 70     |
| 51. Упатство за разграничување, категоризација, класификација и инвентаризација на пасиштата и утрините од општонароден имот — — — — —                                                                                         | 71     |